

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИТЕ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈАТА

Службен весник на Р. Македонија бр.89/08 од 18.07.2008 година

Член 1

Во Законот за меморијалните споменици и спомен-обележјата („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004), насловот на Главата VII „Казнени одредби“ се менува и гласи: „Прекршочни одредби“.

Член 2

Членот 28 се менува и гласи:

"1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

- подигне меморијален споменик или спомен-обележје што не се содржани во Програмата од членот 6 или во програмите од членот 18 на овој закон и
- ако подигне меморијален споменик или спомен-обележје без одобрение од членот 25 на овој закон.

2) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

3) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 алинеи 1 и 2 на овој член и на физичкото лице.

4) За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка отстранување на меморијален споменик, односно спомен-обележје.

5) За прекршокот од ставот 1 на овој член на физичкото лице може да му се изрече посебна прекршочна мерка отстранување на меморијален споменик, односно спомен-обележје."

Член 3

Членот 29 се менува и гласи:

"1) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

- презема дејствија на изграден меморијален споменик или во негова непосредна околина со кои може да се наруши интегритетот на меморијалниот споменик без согласност на авторот и на субјект на кој му е доверена заштитата на меморијалниот споменик (член 16 став 1),
- премести меморијален споменик без согласност на Собранието на Република Македонија (член 16 став 2) и
- врши измени на спомен-обележја или во негова непосредна околина со кои може да се наруши интегритетот на меморијалниот споменик или премести спомен-обележје без согласност на субјектот на кој му е доверено давање на таква согласност (член 19).

2) Глоба во износ од 800 до 1.300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

3) Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на физичкото лице."

Член 4

По членот 29 се додаваат два нови поднаслови и два нови члена 29-а и 29-б, кои гласат:

„Надлежност на судот

Член 29-а

За прекршоците утврдени во членовите 28 и 29 на овој закон, прекршочна постапка води надлежниот суд.

Порамнување

Член 29-б

1) За прекршоците во членовите 28 и 29 на овој закон, инспекторите за култура се должни на сторителот на прекршокот да му предложат постапка за порамнување пред да поднесат барање за прекршочна постапка.

2) Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување, инспекторот за култура составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место.

3) Во записникот се определува начинот на кој ќе се отстранат штетните последици од прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на прекршокот.

4) Инспекторот за култура може во постапката за порамнување на сторителот на прекршокот да му даде платен налог.

5) Доколку сторителот го прими платниот налог е должен истиот да го потпише. Примањето на платниот налог за сторителот на прекршокот се забележува во записникот.

6) Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог ги потпишува службеното, односно одговорното лице кое се нашло на лице место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.

7) Изјавата од ставот б на овој член се забележува во записникот.

8) Инспекторите за култура се должни да водат евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот исход."

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.